



ALONG THE PATHS OF VLADIMIR HORVAT - Забок, Централна Хрватска

Ве покануваме да уживате во шетањето низ прекрасните шуми на планината Медведница, во близина на Загреб, хрватскиот главен град. Програмата започнува на планината Медведница на патека која не е обележана. Локацијата на скалите на Хорват е тешко да се најде без овластен планинарски водач кој ја гарантира безбедноста на гостите. Визичарот кој ќе го посетиме се наоѓа на 930 мнв, а погледот се протега до цело Хрватско Загорје и таму ќе им објасниме на гостите што гледаат.

Цена

Exploring Medvednica Mountain by hiking



Exploring Medvednica Mountain by hiking, Stubičke Toplice, Zagreb, Croatia
Viktora Šipeka 9
49244 Забок
Хрватска

T: 00385 98 210 359

E: info@sttube.hr

Распоред

Датуми на екскурзии / турнеја / активност

11.01. / 12.01. / 13.01. /
14.01. / 15.01. / 16.01./
17.01. / 18.01. / 19.01. /
20.01. / 21.01. / 22.01. /
23.01. / 24.01. / 25.01. /
26.01. / 27.01 / 28.01. /
29.01. / 30.01. / 31.01. /

Место и време на поаѓање

Stubičke Toplice. Hotel Matija Gubec - parking. 8.40
Sljemenska cesta - Hunjka
9.00

Местото и времето на пристигнување

Stubičke Toplice. Hotel

Matija Gubec - parking.
13.00 Sijemenska cesta -
Fakultetsko dobro 12.30

Информации

Краток опис:

Име: Along the paths of Vladimir Horvat

Времетраење на патувањето / турнејата / активноста: Од 1 до 5 часа

Производот најдобро го опишува терминот: Оутдоор и авантура

Производот вклучува: спортува, посета на атракции, разгледување на природата / природните убавини, посета на природен парк , турнеја со водич

Во кратко за екскурзијата/турата и најинтересните работи: Ве покануваме да уживате во шетањето низ прекрасните шуми на планината Медведница, во близина на Загреб, хрватскиот главен град. Програмата започнува на планината Медведница на патека која не е обележана. Локацијата на скалите на Хорват е тешко да се најде без овластен планинарски водач кој ја гарантира безбедноста на гостите. Визичарот кој ќе го посетиме се наоѓа на 930 мнв, а погледот се протега до цело Хрватско Загорје и таму ќе им објасниме на гостите што гледаат.

Што да се земе/облече:

Програмата вклучува употреба на планинарски стапчиња и ранци со шише вода. На програмата се потребни соодветни обувки-пешачки или спортски обувки (трекинг, планинарење, патека). Состојбата е лесна и технички непотребна.